



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

## ОГЛАС

### број 03-12812/1 за второ јавно наддавање за продажба на недвижни ствари

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавува дека на 30 и 31 јули и на 1 август 2012 година во подрачните служби (во натамошниот текст - ПС) ќе врши продажба по пат на усно јавно наддавање на следните недвижни ствари:

Реден број	Објект	Почетна цена	Место и термин на јавното наддавање
1	Идеален дел од д укан во колективна станбена зграда во Неготино (КП 9751) со површина од 2,36м2.	96.771 денари	ПС Неготино 30 јули 2012 година со почеток во 10 часот
2	Објект Илинденка Крушево. Површина: 490 м2.	1.766.977 денари	ПС Крушево 30 јули 2012 година со почеток во 14 часот
3	Идеален дел од објектот на Техноградинг Крушево. Површина: 2.165% од 28 м2.	2.016 денари	ПС Крушево 30 јули 2012 година со почеток во 15 часот
4	Деловен простор во деловен центар во Прилеп. Површина: 31 м2. – прво наддавање	1.525.963 денари	ПС Прилеп 31 јули 2012 година со почеток во 10 часот
5	Идеален дел од објектот ТДП Еуро-Фоод – Прилеп. Површина на идеалниот дел од објектот кој му припаѓа на ФЗОМ: 48 м2.	437.388 денари	ПС Прилеп 31 јули 2012 година со почеток во 11 часот
6	Пелагонија транспорт Прилеп. Површина на идеалниот дел од објектот кој му припаѓа на ФЗОМ: 311,17 м2.	1.114.503 денари	ПС Прилеп 31 јули 2012 година со почеток во 12 часот
7	Идеален дел од објектот Хотел Езеро – Прилеп. Површина на идеалниот дел од објектот кој му припаѓа на ФЗОМ: 65,27м2.	292.207 денари	ПС Прилеп 31 јули 2012 година со почеток во 13 часот
8	Дел од п редилница – хала на АД Билјана, Прилеп со површина од 1480 м2.	8.009.760 денари	ПС Прилеп 1 август 2012 година со почеток во 10 часот
9	Железарски магацин на АД Браилово со површина од 133 м2. – прво наддавање	139.913 денари	ПС Прилеп 1 август 2012 година со почеток во 11 часот
10	Идеален дел од управната зграда на АД Макстоун Прилеп. Површина на идеалниот дел од објектот кој му припаѓа на ФЗОМ: 94 м2.	420.865 денари	ПС Прилеп 1 август 2012 година со почеток во 12 часот
11	Идеален дел од машинската кула на АД Фабрика за пивски слад, Прилеп. Површина на идеалниот дел од објектот кој му припаѓа на ФЗОМ: 1636 м2.	5.508.965 денари	ПС Прилеп 1 август 2012 година со почеток во 13 часот
12	Идеален дел од котларата на АД Фабрика за пивски слад, Прилеп. Површина на идеалниот дел од објектот кој му припаѓа на ФЗОМ: 69,39 м2.	237.267 денари	ПС Прилеп 1 август 2012 година со почеток во 14 часот

Недвижните ствари ќе се продадат на наддавачот кој ќе понуди највисока цена. Купувачот е должен да ја плати цената во рок од 10 дена по денот на наддавањето.

Недвижните ствари се продаваат во правна и фактичка состојба во која се наоѓаат

по принцип видено - купено без право на дополнителни приговори за недостатоци.

Сите обврски кои произлегуваат од продажбата (даноци и други задолжителни давачки) паѓаат на товар на купувачот.

Повеќе детали за имотот предмет на продажба од овој оглас се објавени на интернет страницата на Фондот - [www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk) во делот насловен *Продажба на имот на Фондот*.

За дополнителни податоци и разгледување на објектот под реден број 1 заинтересираните може да се обратат на Николина Симјановска, ФЗОМ Подрачна служба Неготино, (043/360116, 071/372018, [nikolinan@fzo.org.mk](mailto:nikolinan@fzo.org.mk)).

За дополнителни податоци и разгледување на објектите под реден број 2 и 3 заинтересираните може да се обратат на Драгица Петровска, ФЗОМ Подрачна служба Крушево (048/477840, 071/372016, [dragicap@fzo.org.mk](mailto:dragicap@fzo.org.mk)).

За дополнителни податоци и разгледување на објектите под редните броеви 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 заинтересираните може да се обратат на Виолета Жежоска, Подрачна служба Прилеп (048/427344, 071/372020, [violetaz@fzo.org.mk](mailto:violetaz@fzo.org.mk)).

Заинтересираните за учество на одделно наддавање, најдоцна пред неговиот почеток треба да презентираат доказ за уплатена гаранција во висина од 10% од почетната цена.

Гаранцијата треба да се уплати на следната сметка:

**Трезорска сметка:**  
**10000000063095**

**НБРМ**

**Сметка на буџетски корисник:**  
**660026001166012**

**Приходна шифра 725939 програма 00**

Без презентирани доказ за уплатена гаранција не може да се учествува во наддавањето. Лице кое има законско право на првенствено купување на недвижност предмет на наддавањето има првенство пред најповолниот понудувач ако веднаш по заклучување-то на наддавањето изјави дека недвижноста ја купува под исти услови.

**ФЗОМ е институција од јавен карактер и нуди нова можност за проверка на Вашето осигурување и матични лекари на следната интернет адреса: <http://moeosiguruvanje.fzo.org.mk>**

Македонија бб, 1000 Скопје • Бесплатна тел. линија: 080033222 • e-mail: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)

[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)